

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- целосна верзија -

Назив на закон:Закон за Јавните патишта

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба:Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат -Одделение за градежна, коминална и инспекција за сообраќај и патишта

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: _____					
Член 47-а	Дали постапиле спротивно на одобрен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 77	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице , и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 33	Дали има одобрение за употреба за предавање во употреба на јавен пат?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 77	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице , и глоба од 30%од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 40	Дали има одобрение за поставување на телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови односно водови за напојување , канализација, водови, топловоди и други слични уреди?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 78	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице , и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 45	Дали има одобрение за поставување и користење на натписи и рекламни табли во патниот и заштитниот појас на јавен пат?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 79	Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице , и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 64-а	Дали има лиценца за остранување на оштетени возила и возила во дефект од улиците и локалните патишта за територијата на Општина Радовиш ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 79	Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице , и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на	

				одговорното лице во правното лице, и глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице.	
Член 53	Дали има техничка документација за поставување, заменување и отстранување на сообраќајните знаци и заштитната опрема на јавните патишта?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 79	Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице, и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице, и глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице.	
Член 46	Дали има одобрение за изградба на на пристапен пат ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 78	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице, и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице	
Член 60	Дали станицата за технички преглед на моторни возила техничкиот преглед на возилото го врши по пресметан и по извршена уплата на износот од 99% на надоместок за употреба на јавните патишта (патна такса) по категорија на возила на Јавното претпријатие	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 77	Глоба во износ од 5000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правно лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице	
Член 39	Дали на јавен пат презема мерки, работи за заштита утврдени со овој закон	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 78	Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правно лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице	

--	--	--	--	--	--